

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за игри на среќа и за забавните игри („Службен весник на РМ“, бр. 10/97 и 54/97), министерот за финансии донесува

## **П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА КНИГИТЕ НА БЛАГАЈНА ЗА ДНЕВНАТА СОСТОЈБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ПОСЕБНИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА**

### Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на книгите на благајната за дневната состојба на приходите од посебните игри на среќа што се приредуваат во играчница и автомат клуб.

### Член 2

Според видот на посебните игри на среќа книгите на благајна можат да бидат:

- книга на благајна за играчница (образец „МФ 01“);
- книга на благајна за автомат клуб, во кој уплатата и исплатата на автоматите се врши со жетони (образец „МФ 02“);
- книга на благајна за автомат клуб во кој уплатата и исплатата на автоматите се врши со механизам преку електронски бројчаници (образец „МФ 03“).

Обрасците на книгите на благајна од став 1 на овој член се составен дел на овој правилник.

### Член 3

Во книгата на благајна образец за играчница се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на играчницата;
- седиште на приредувачот;
- место на играчницата и дата на внесување на податоците;
- број на книгата на благајна;
- реден број;
- опис на позициите;
- состојба на позициите внесени од претходниот број на книгата на благајна при отворање на играчницата;
- промени на позициите на уплати и исплати, бројот на документот и износ;
- состојба на позициите при затворањето на играчницата;
- вкупно;
- рекапитулација на износот на претходната и сегашната состојба и разликата;
- потписи на благајник, инспектор, директор и
- место за печат.

### Член 4

Составен дел на книгата на благајна за играчница се:

- пресметковен лист за утврдување на резултатот од играта на среќа (образец „МФ 0101“);
- пресметковен лист за извршена додатна дотација на жетони (образец „МФ 0102“);
- пресметковен лист за утврдување на резултатот од играта на среќа во играчница (образец „МФ 0103“).

Обрасците на пресметковните листови од став 1 на овој член се составен дел на овој правилник.

## Член 5

Во пресметковниот лист за утврдување на резултатот од играта на среќа се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на играчницата;
- место на играчницата;
- ден на внесување на податоците;
- сериски број;
- број на пресметковниот лист за утврдување на резултатите од игрите на среќа;
- маса број (плочка број);
- жетони;
- дотацијата на вредносни и кредитни жетони при отворањето специфицирано по апоени, количина и износ;
- дополнителна извршена дотација на жетони по количина и износ;
- вкупна дотација на жетони по количина и износ;
- состојбата на жетоните при затворањето по количини и износот;
- салдо на жетоните по количина и износот во колоната на добивка или загуба;
- состојбата на парите при завршувањето на играта, специфицирано по валути и износ, конвертирани по курс на Народната банка на Република Македонија на денот на пресметката и износот на денари;
- рекапитулација;
- реден број;
- опис на позициите (салдо на жетони, салдо на пари, вкупно, резултат на играта и типс;
- добивка;
- загуба;
- потпис на благајник, инспектор и директор;
- место за печат.

Во пресметковниот лист за извршена додатна дотација на жетони се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на играчницата;
- место на играчницата;
- ден на внесување на податоците;
- број на пресметковниот лист за извршена додатна дотација на жетони и број на масата (број на плочка);
- жетоните по апоени, количина и износ;
- вкупно;
- потпис на благајник, инспектор и директор; и
- место за печат.

Во пресметковниот лист за утврдување на резултатот од играта на среќа во играчницата се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на играчницата;
- место на играчницата;
- дата на внесување на податоците;
- сериски број;
- број на пресметковниот лист за утврдување на резултатот од играта на среќа во играчницата;
- реден број;
- број на маса односно автомат;
- број на пресметковниот лист по маси и автомати;
- добивка и загуба односно типс;

- сите автомати;
- вкупно;
- рекапитулација на добивката и загубата, износ на денари, резултатот на играта во играчницата и вкупно остварениот типс (награда);
- потписи на благајник, инспектор и директор; и
- место за печат.

#### Член 6

Во книгата на благајна за автомат клубови во кои уплатата и исплатата на автоматите се врши со жетони, се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- дата;
- број на книгата на благајна;
- количина на издадени жетони по бројчаници;
- реден број;
- опис, задолжени жетони, цек пот и рефил и разлика (добивка и загуба);
- количина, вредност во денари и вкупно во денари;
- останати жетони со потпис на примател и оператор;
- реден број;
- опис на позиции на бројчаниците;
- број на автоматот;
- состојба и разлика;
- забелешки;
- потпис на раководител благајник и
- место за печат.

#### Член 7

Составен дел на книгата на благајна за автомат клуб во кој уплатата и исплатата на автоматите се врши со жетони, се:

- записник за извршено дополнително полнење на автоматот за игра на среќа со жетони (образец „МФ 0201“);
- извештај за дополнително полнење со жетони (рефил) на автоматите за игра на среќа во автомат клубот;
- список на исплатени награди (цек пот) од касата на автомат клуб (образец „МФ 0203“);
- извештај за исплатените награди (цек пот) од касата на автомат клубот (образец „МФ 0204“);
- извештај на задолжени жетони во автомат клубот за одреден период (образец „МФ 0205“);
- пресметковен лист за остварени приходи во автомат клубот за одреден период (образец „МФ 0206“);
- потврда за примен дневен промет од автомат клубот (образец „МФ 0207“).

Обрасците на составните делови на книгата на благајна од став 1 на овој член се составен дел на овој правилник.

#### Член 8

Во записникот за извршено дополнително полнење на автоматите за игра на среќа со жетони, се внесува:

- назив на приредувачот;

- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- сериски број;
- број на записникот за извршено дополнително полнење на автоматите за игра на среќа со жетони;

- ден на извршено дополнително полнење;
- број на автоматот (број на плочка);
- тип на автоматот;
- назив на автомат клубот;
- адреса на автомат клубот;
- количина на жетоните со цифри и со букви со која е наполнет автоматот;
- име и презиме на продавачот (касиерот) кој е задолжен;
- образложение од кои причини се врши дополнителното полнење на автоматот;
- потписи на раководител и благајник; и место за печат.

Во извештајот за дополнителното полнење со жетони (рефил) на автоматите за игра на среќа во автомат клубот за одреден период, се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- дата;
- единечна мера;
- количина (рефил);
- единечна цена;
- износ во денари;
- вкупно;
- потписи на касиер и раководител; и место за печат.

Во списокот на исплатените награди (цек пот) од касата на автомат клубот, се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- местото на автомат клубот;
- сериски број;
- број на списокот;
- ден на исплата;
- реден број;
- автомат (број на плочка);
- наградата (количина на жетони);
- единечна цена;
- износ на наградата во денари;
- име и презиме на сервисерот;
- вкупно;
- затворање на списокот со зборовите „заклучно со број“;
- потпис на благајник; и место за печат.

Во извештајот на исплатените награди (цек пот) од касата на автомат клубот за одреден период се внесува:

- назив на приредувачот;
  - назив на автомат клубот;
  - место на автомат клубот;
  - број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
  - количина на жетони;
  - дата
  - единечна цена;
  - износ во денари;
  - вкупно на жетони и износ на денари;
  - потписи на касиер и раководител;
  - место за печат.

Во извештајот на задолжени жетони во автомат клубот се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- дата;
- количина на жетони;
- единечна цена;
- износ во денари;
- вкупно;
- количината на жетони од претходната залиха;
- количината на жетони во моментот на пополнување на извештајот;
- стварно задолжение;
- потписи на касиер и раководител; и
- место за печат.

Во пресметковниот лист за остварените приходи во автомат клуб за одреден период се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- местото на автомат клубот;
- датата на внесување на податоци;
- број на пресметковниот лист;
- период за кој се однесува пресметката;
- реден број;
- жетоните при задолжение, цек пот, рефил и приход;
- единечна мера;
- количина;
- единечна цена;
- износ во денари;
- потписи на изготвувач на сметката и раководител;
- место за печат.

Во потврдата за примен дневен промет се внесува:

- назив на приредувачот;
- местото на автомат клубот;
- број на потврдата;

- назив на автомат клубот кој го предава дневниот, промет;
- денот на прием, касиер (име и презиме) и вкупен износ во денари;
- предадено во чекови, износ во денари со бројки и букви;
- предадено во готово, износ во денари со бројки и букви;
- потписи на касиерот и раководител; и
- место за печат.

#### Член 9

Во книгата на благајна за автомат клубот во кој уплатата и исплатата на автоматите се врши со механизам преку електронски бројчаници се внесува:

- назив на приредувачот;
- место на автомат клубот;
- сериски број;
- ден на внесување на податоци;
- број на книгата на благајна;
- назив на автомат клубот;
- реден број;
- број на автомат (плочка);
- состојба на бројчаниците при уплатата и исплатата, претходна, сегашна состојба и разлики;
- утврдување на резултатот со разликата на бројчаниците, уплата и исплата;
- единечна цена;
- износот во денари уплата и исплата;
- вкупно;
- рекапитулацијата на вкупните примени уплати, и вкупно извршена исплата, добивка или загуба во денари;
- потписи на благајник и раководител; и
- место за печат.

#### Член 10

Составен дел на книгата на благајна за автомат клубот во кој уплатата и исплатата на автоматите се врши со механизам преку електронски бројчаници, е и потврдата за прием на дневниот промет.

#### Член 11

Податоците за остварените приходи во книгите на благајната се внесуваат врз основа на обрасците што се нивни составни делови и со дневното читање на бројчаниците на автоматите за игра на среќа во автомат клубовите.

#### Член 12

Книгите на благајна се состојат од поврзани листови и се водат во два примерока.

#### Член 13

Книгите на благајни се водат уредно без прешкртување и допишување и на начин со кој се обезбедува во секое време да се утврди состојбата на остварениот дневен приход.

#### Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-8848/1  
28 јули 1998 година  
Скопје

Министер за финансии,  
д-р **Таки Фити**, с.р.